

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 10

Вторник, 16 јуни 2020 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
106. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица	2	108. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица	3
107. Одлука за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабиља, Општина Струмица	2	109. Решение за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабиља, Општина Струмица	4

106.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица, со површина од 0,75 ха. кој граничи:

- од источната страна со осовина на ул „Ката Поцкова“;
- од северната страна со осовина на ул „Ценка Павлова“;
- од западната страна со осовина на „У-1“; и
- од јужната страна со осовина на ул „Ѓорги Василев“.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи ,на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 19.06.2020 година до 02.07.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 24.06.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 4

ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица, ќе биде изложен во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул.”Ленинова” бр.34.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во ”Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-3529/2	Општина Струмица
15.06.2020 год.	Градоначалник,
С т р у м и ц а	Коста Јаневски с.р.

.....

107.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број 4/03, 2/06,15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

О д л у к а
за организирање јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабилџа, Општина Струмица

Член 1

Се организира јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабилџа, Општина Струмица, со површина од 121,98 ха.

Член 2

Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација ќе биде објавена на огласната табла на Општина Струмица, во Секторот за урбанизам и комунални работи, на ВЕБ страницата на Општина Струмица – е-урбанизам, во Службен гласник на општина Струмица и во две јавни гласила.

Член 3

Јавната анкета ќе трае од 19.06.2020 година до 02.07.2020 година, а јавната презентација ќе се одржи на ден 24.06.2020 година во 12:00 часот во просториите на „Дом на култура“ с.Дабилџа.

Член 4

Урбанистичкиот план за село Дабилџа, ќе биде изложен во просториите на „Дом на култура“ с.Дабилџа.

Член 5

Заинтересираните граѓани и правни лица во предвидениот рок преку анкетни листови ќе можат да ги дадат своите забелешки.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-3528/2
15.06.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски с.р.

.....

108.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија” број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица (“Службен гласник на општина Струмица” број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение**за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица**

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на ДУП за дел од блок 14, УЕ2, КО Струмица, со површина од 0,75ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;
- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот; и
- Лилјана Иванова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 19.06.2020 година до 02.07.2020 година, а јавната презентација на ден 24.06.2020 година во 11:00 часот во просториите на Секторот за урбанизам и комунални работи ул. “Ленинова” бр.34.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.09-3529/3
15.06.2020 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник
Коста Јаневски .р.

.....

109.

Врз основа на член 51, став 10 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 39 од Статутот на општина Струмица ("Службен гласник на општина Струмица" број број 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за формирање на Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабилѓа, Општина Струмица

1. Се формира Комисија за спроведување на јавна анкета и јавна презентација на Урбанистички план за село Дабилѓа, Општина Струмица, со површина од 121,98 ха во состав:

- Софија Ристова - Раководител на Одделението за урбанизам;

- Александра Едровска - претставник на изготвувачот на планот;

- Лилјана Иванова - дипломиран архитект, надворешен член.

2. Се задолжува Комисијата да ја спроведе јавната анкета од 19.06.2020 година до 02.07.2020 година, а јавната презентација на ден 24.06.2020 година во 12:00 часот во просториите на „Дом на култура“ с.Дабилѓа.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-3528/3 Општина Струмица
15.06.2020 год. Градоначалник
Струмица Коста Јаневски с.р.